

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXI

Бр. 12

Зрновци 09.10.2018 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за повлекување на Одлуката бр. 08-671/1 од 21.09.2018 година со која се дава согласност на Одлуката за утврдување висината на комунална такса за потрошена вода по м3 и висината на комунална такса за користење на канализационата мрежа донесена од УО на КЈП „Водна Кула „ Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за повлекување на Одлуката бр. 08-671/1 од 21.09.2018 година со која се дава согласност на Одлуката за утврдување висината на комунална такса за потрошена вода по м3 и висината на комунална такса за користење на канализационата мрежа донесена од УО на КЈП „Водна Кула „ Зрновци бр. 08- 705/1 донесена на седницата одржана на ден 05.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 705/2

09.10.2018

Врз основа на член 21 ст. 1 т.43 а согласно член 45 став 3 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , а во врска со разгледување на Решението со кое се запира објавувањето на Одлуката бр. 08-671/1 од

21.09.2018 за давање согласност на Одлуката за утврдување висината на комунална такса за потрошена вода по м3 и висината на комунална такса за користење на канализационата мрежа донесена од УО на КЈП „Водна Кула „ Зрновци, Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 05.10.2018 година донесе :

### О Д Л У К А

За повлекување на Одлуката бр. 08-671/1 од 21.09.2018 година со која се дава согласност на Одлуката за утврдување висината на комунална такса за потрошена вода по м3 и висината на комунална такса за користење на канализационата мрежа донесена од УО на КЈП „Водна Кула „ Зрновци

Член 1

Се повлекува Одлуката бр. 08-671/1 од 21.09.2018 за давање согласност на Одлуката за утврдување висината на комунална такса за потрошена вода по м3 и висината на комунална такса за користење на канализационата мрежа донесена од УО на КЈП „Водна Кула „ Зрновци

Се задолжува УО на КЈП „Водна Кула „ Зрновци повторно да ја разгледа Одлуката за утврдување висината на комунална такса за потрошена вода по м3 и висината на комунална такса за користење на канализационата мрежа.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08- 705/1

08.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за учество на Општина Зрновци на повикот за проекти од УНДП : „ Зајакнување на општинските Совети „

I

Ја ојавувам Одлуката за учество на Општина Зрновци на повикот за проекти од УНДП : „ Зајакнување на општинските Совети „бр. 08- 706/1 донесена на седницата одржана на ден 05.10.2018 година:

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци .

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 706/2

09.10.2018

## **СОДРЖИНА**

### **НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.12**

- 1 .** Одлуката за повлекување на Одлуката бр. 08-671/1 од 21.09.2018 година со која се дава согласност на Одлуката за утврдување висината на комунална такса за потрошена вода по м3 и висината на комунална такса за користење на канализационата мрежа донесена од УО на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци
- 2.** Одлуката за учество на Општина Зрновци на повикот за проекти од УНДП : „ Зајакнување на општинските Совети

**Издавач : Совет на Општина Зрновци**